

Повелбата од Рекен

Патување со коњи без граници

Со оваа повелба ги поддржуваме напорите за надминување на делумно значителните ограничувања при јавањето и возењето со коњи на отворено и се залагаме за тоа коњите да не паднат во заборав поради подемот на моторизацијата и индустријализацијата.

Ние, потписниците на оваа повелба, поради тоа препорачуваме

- да се заштитат јавањето и возењето со коњи како културно добро, да се унапредуваат и уважуваат;
- да се има слобода за патување со коњи ширум светот, покрај моторизираниот сообраќај и во согласност со другите излетници и патници;
- да се заштити и зачува природата за наредните генерации;
- да се постапува со почит кон коњите;
- да се унапредуваат и уважуваат јавањето и возењето со коњи како културно наследство. Јавањето и возењето со коњи на отворено ја зголемуваат нашата чувствителност за одржување на нашата животна средина;
- да се унапредува работата со деца и младинци: при постапување со коњите, на луѓето им пренесуваме вредности како што се на пример, одговорноста и почитта кон сите собитија.

Ние, потписниците на оваа повелба

- веруваме дека на коњите како дел од нашата култура им е потребна посебна заштита и грижа за да преживеат во нашиот индустријализиран свет. Треба да ги имаме предвид нивните природни потреби;
- го унапредуваме јавањето и возењето со коњи како активност на отворено и предлагаме еколошки компатибилни јавачки проекти кои може да се од огромна важност во економски неразвиените региони;
- ја поддржуваме конзервацијата на историските поштенски и трговски патишта како културно наследство и се стремиме кон можности за патување по истите како во старите времиња, преминувајќи ги денешните државни граници;
- свесни сме за потребата да се заштити животната средина и посветени сме на зачувување на разновидноста, единственоста и убавината на природата, природните предели и дивите животни;
- се залагаме за обука и доживотно учење исполнети со грижливост и почит со цел постигнување хармонија помеѓу човекот и коњот.

Ние, потписниците, сме поборници за зачувување, грижа и особено ценење на коњите, како и на основното право на човекот и коњите за слободен пристап до природата и природните предели.

Иницијатори

Здружение на јавачи на долги растојанија

Здружението на јавачи на долги растојанија е прва асоцијација на јавачи на долги растојанија во светот. Основано е во 1994 година за да се поврзат мажите и жените од сите нации кои поминале повеќе од 1.600 километри при едно единствено патување. Негови цели се да се унапредува слободата на секого, личниот индивидуален развој, како и да обезбеди дека нашите изгубени знаења за долги патувања ќе им бидат достапни на наредните генерации. Важен критериум за одобрување на долгите патувања е спречување на страдањето и непотребното оптоварување на коњите.

Здружение на јавачи и возачи со коњи во слободното време во Германија (VFD e.V.)

Здружението е основано во 1973 година како непрофитно здружение со цел да спречи генерална забрана на јавањето коњи во сојузните шуми. Денес тоа е второ по големина коњичко здружение во Германија. Како главно здружение за активности со коњи на отворено, тоа особено е засегнато со ефектите од чувањето коњи, нивната добросостојба и ефектите од јавањето и возењето со коњи врз нашата животна средина. Членовите-биолози дојдоа до заеднички заклучок дека природното чување коњи придонесува кон одржување на разновидноста и заштита на природата преку воспоставување и зачувување на пасишта и ливади богати со разни видови на растенија. Понатаму, самата природа, како и човекот и коњите, имаат полза од одржувањето на незапечатените патеки или од ренатурализацијата на асфалтираните патеки. Една од главните теми на обуката во VFD е сензибилизирање на јавачите и возачите со коњи за критериумите кои се потребни за да се одржи еколошки недопрена животна средина и да се воспостави однос исполнет со почит и обѕир кон другите собитија и кон самата природа.